

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 23 став 2 од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11 и 160/11), постапувајќи по Барањето од Акционерското друштво ГА-МА Скопје за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас, бр.0702-2064 од 24.11.2014 година, на седницата одржана на 25 декември 2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за одобрување на регулирани максимални приходи и тарифи за вршење на дејностите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 2015 година на АД ГА-МА Скопје

1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста пренос на природен гас во 2015 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 212.015.443 денари и тарифа од 1,3530 ден/м³, за пренесени 156.695.902 м³ природен гас.
2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста управување со системот за пренос на природен гас во 2015 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 28.911.197 денари и тарифа од 0,1845 ден/м³, за пренесени 156.695.902 м³ природен гас.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Акционерското Друштво ГА-МА Скопје (во понатамошниот текст: ГА-МА АД Скопје) согласно Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11 и 160/11), (во понатамошниот текст: Правилник) до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) на ден 25.11.2014 година поднесе Барање за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 2015 година (во понатамошниот текст: Барање). Барањето е заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП.1 бр.08-253/14 од 25.11.2014 година.

Барателот ГА-МА АД Скопје во прилог кон Барањето ја достави следната документација:

1. Податоци за Барателот;
2. Годишна сметка на ГА-МА АД Скопје за 2013 година со прилози:
 - Биланс на состојбата (извештај за финансиската состојба) на 31.12.2013;
 - Биланс на успех (извештај за добивка или загуба) за периодот од 01.01 до 31.12.2013 година, и
 - Даночен биланс за 2013 година;
3. Годишен извештај за работењето на ГА-МА АД Скопје во 2013 година;

4. Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за 2013 година;
5. Бруто биланс за 2013 година;
6. Бруто биланс до 31.10.2014 година;
7. Финансиско-сметководствени и техничко-економски и други податоци и информации изготвени во Excel формат, согласно со Прилог 4 кој што е составен дел на Правилникот;
8. Податоци за пренесена количина на природен гас и број на потрошувачи, презентирани согласно Табела 23 од Прилог 4 од Правилникот;
9. Пресметка за помал остварен приход во ГА-МА АД Скопје во 2013 и 2014 година;
10. Одлука за давање на согласност за поднесување на „Барање за одобрување на регулиран приход и тарифа за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период од 01.01.2015 година до 31.12.2016 година“ до Регулаторната комисија за енергетика на РМ, од Одборот на директори на ГА-МА АД Скопје бр.0202-88/1 од 24.11.2014 година;
11. Изјава за веродостојност на поднесените податоци од страна на претпријатието (Прилог 5 од Правилникот).

ГА-МА АД Скопје на 15.12.2014 година по e-mail достави План за развој и обнова на системот за управување со преносот на природен гас и план за развој и проширување на преносната мрежа, во периодот 2015 - 2019 година, како и коригирана табела 12 и табела 13 од Прилог 4 од Правилникот.

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 23 од Правилникот, на 19.12.2014 година го објави известувањето во врска со Барањето на ГА-МА АД Скопје, на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица.

Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-2774/1 од 18.12.2014 година свика подготвителна седница на 24.12.2014 година, на која предмет на разгледување беше „Предлог – Одлука за одобрување на регулирани максимални приходи и тарифи за вршење на дејностите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 2015 година на АД ГА-МА Скопје.

Подготвителната седница се одржа на 24.12.2014 година. На подготвителната седница беа поканети претставници од Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ Скопје, АД Макпетрол - Скопје, АД ГА-МА – Скопје, Министерство за економија, Стопанска Комора на РМ, Сојуз на Сопански комори на Македонија, Организација на потрошувачите на Македонија, Народниот Правобранител на РМ, Совет за заштита на потрошувачите на РМ, Комисија за заштита на конкуренцијата, Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, АД ЕЛЕМ – Енергетика – Скопје, ФЗЦ 11ти Октомври – Куманово, ЈП “ Куманово - Гас” – Куманово, АД Пивара – Скопје, АД Алкалоид– Скопје, Арцелормиттал Скопје АД, АД МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, ДТИРЗ, Когел Стил ДОО-Скопје, ТЕ-ТО АД – Скопје, Скопје Север АД Скопје и Макстил АД Скопје.

Од поканетите присуствуваа претставниците на Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ Скопје, АД Макпетрол - Скопје, АД ГА-МА – Скопје, Министерство за економија, Стопанска Комора на РМ, Народниот Правобранител на РМ, Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, АД ЕЛЕМ – Енергетика – Скопје, АД Пивара – Скопје, ДТИРЗ, АД МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје и ТЕ-ТО АД – Скопје.

Доставени податоци од ГА-МА АД Скопје

ГА-МА АД Скопје, во Барањето ги има презентирани следните податоци:

1. Планирани количини на природен гас за пренос

Согласно податоците од Барањето, ГА-МА АД Скопје за 2015 година планира испорака на 131.276.000 nm³ природен гас.

Во Барањето е наведено дека во 2013 година остварена е испорака на 139.247.298 nm³ природен гас, додека пак во Годишниот извештај доставен со Барањето, пренесениот природен гас презентираан по месеци и вкупно во 2013 година изнесува 158.585.180 nm³.

Во Барањето не се наведени причините за планираната испорака на природен гас во 2015 година во помали количини во однос на 2014 и 2013 година.

2. Регулиран приход и регулирана просечна тарифа

ГА-МА АД Скопје, за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас, за 2015 година бара регулираниот приход и просечна тарифа да изнесуваат:

Година	Регулиран приход (ден)	Просечна тарифа (ден/nm ³)
2015	420.043.190	3,1997

ГА-МА АД Скопје, со Барањето ги има презентираано податоците за остварените трошоци, приходи и пренесени количини на природен гас за 2013 година, прогнозираните за 2014 година, како и планираните трошоци и приходи и количини на природен гас за периодот 2015-2016 година.

Податоците за остварените приходи и трошоци во 2013 година, презентираани во Табела 1 од Барањето се во различен износ од податоците од бруто билансот за 2013 година.

Според податоците од Табела 1 од Барањето, ГА-МА АД Скопје пресметува регулиран максимален приход за 2015 година во износ од 240.833.920 денари и вкупно неостварен приход за 2010 и 2011 година во износ од 205.384.405 денари, за 2012 година во износ од 104.444.042 денари, за 2013 година во износ од 40.428.545 денари и за 2014 година проценет неостварен приход во износ од 8.161.548 денари. Вкупниот неостварен приход за периодот 2010-2014 година од 358.418.540 денари, ГА-МА АД Скопје го распределува на два дела, во 2015 и 2016 година, во поединечен износ од 179.209.270 денари.

Овие разлики според Барателот, се појавуваат поради помали количини на пренесен природен гас во однос на проектираните за периодот 2010-2014 година.

Согласно планираните количини на природен гас за пренос во периодот 2015-2016 година, регулираниот приход и просечната тарифа, според ГА-МА АД Скопје треба да изнесуваат:

Година	Регулиран приход (ден)	Просечна тарифа (ден/nm ³)
2015	420.043.190	3,1997
2016	422.767.905	2,7415

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика

По извршената контрола на 2013 година, нормализираните трошоци се определени согласно Правилникот и изнесуваат:

- 1 Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, се пресметани на ниво на остварените и изнесуваат 10.407.940 денари;
- 2 Трошоците за тековно одржување се пресметани согласно Правилникот, до ниво од 20% од износот на пресметаната годишна амортизација и изнесуваат 18.356.889 денари;
- 3 Трошоците за осигурување се пресметани на ниво на остварените во 2013 година, и изнесуваат 5.860.187 денари;
- 4 Трошоците за бруто плати се пресметани согласно Правилникот, според просечната бруто плата исплатена во стопанството на РМ во 2013 година, зголемена за 40%, за 46 вработени и изнесуваат 23.976.893 денари;
- 5 Менаџерските плати и менаџерските награди се на исто ниво како и остварените и изнесуваат 3.840.428 денари;
- 6 Другите услуги се пресметани согласно Правилникот според тригодишното просечно учество во трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, во висина од 259,88%, и изнесуваат 27.048.154 денари;
- 7 Трошоците од категоријата останати и вонредни трошоци се пресметани согласно Правилникот, во висина од 10% од позициите 1, 2, 3, 4 и 6 од нормализираните трошоци и изнесуваат 5.860.191 денари;
- 8 Даноците, придонесите и други давачки кои не зависат од резултатот од работењето се нормирани во ист износ како остварените и изнесуваат 242.813 денари и
- 9 Трошокот за амортизација е во износ од 91.784.446 денари, на ниво на остварениот.

Приносот на капиталот е пресметан согласно Правилникот и изнесува 60.679.046 денари.

ГА-МА АД Скопје во 2013 година има остварено приход во износ од 249.745.445 денари, што е за 11.328.310 денари помалку во однос на потребниот приход определен од страна на Регулаторната комисија за енергетика со контролата за 2013 година. Овој помалку остварен приход е вклучен во регулираниот максимален приход за 2015 година.

За определување на регулираниот максимален приход и просечните тарифи за 2015 година за услугите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас, Регулаторната комисија за енергетика ги користеше податоците доставени во Барањето на ГА-МА АД Скопје.

Годишниот приход по составни елементи на ГА-МА АД Скопје за 2015 година е определен да изнесува 219.515.129 денари, трошоците за дозволени технички загуби изнесуваат 18.709.491 денари и помалку остварениот приход во 2013 година изнесува 11.328.310 денари.

При прогнозирање на количините за пренос на природен гас за 2015 година, земени се во предвид количините на природен гас од Барањето и од анкетата за планираната потрошувачка на природен гас на големите потрошувачи, спроведена од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

Прогнозираната количина на природен гас која ќе се пренесе во 2015 година е утврдена да изнесува 156.695.902 nm³.

При определување на SX факторот, за последните две години од регулираниот период, 2015 и 2016 година, користена е количина на природен гас за пренос од 156.695.902 nm³.

Факторот на порамнување (SX) изнесува -0,050091 и со негова примена во утврдувањето на тарифите за услугите пренос и управување со системот за пренос на природен гас се овозможува поурамнотежено движење на тарифите во текот на регулираниот период и избегнување на големи скокови или падови во тарифите за услугите пренос и управување со системот за пренос на природен гас.

Максималниот регулиран приход за 2015 година е определен да изнесува 240.926.640 денари за планиран пренос на 156.695.902 nm³ природен гас, додека пак просечната тарифа за регулираните дејности пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас е определена да изнесува 1,5375 ден/nm³.

АД ГА-МА Скопје е вршител на регулираните дејности пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас. Учеството на вредноста на системот за пренос на природен гас во однос на вкупната вредност на средствата за пренос и управување со природен гас е 88%, додека пак учеството на вредноста на системот за управување со природен гас во однос на вкупната вредност на средствата за пренос и управување со природен гас е 12%.

Согласно горенаведеното, максималниот регулиран приход за услугата пренос на природен гас изнесува 212.015.443 денари, а тарифата за услугата пренос на природен гас изнесува 1,3530 ден/nm³.

Максималниот регулиран приход за услугата управување со системот за пренос на природен гас изнесува 28.911.197 денари, а тарифата за услугата управување со системот за пренос на природен гас изнесува 0,1845 ден/nm³.

Пресметаните трошоци и приходи за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас се презентирани во Табела 1 – Преглед на трошоци и приходи за ГА-МА АД Скопје, за регулиран период 2012-2016 година, која е во прилог и е составен дел на оваа Одлука.

Имајќи го предвид напред наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, согласно Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), може во рок од 15 дена од приемот на одлуката да изјави жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.

УП1 бр.08 - 253/14
25 декември 2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Димитар Петров

Прилози:

Табела 1 - Преглед на трошоци и приходи за АД ГА-МА за периодот 2012-2016 година

Преглед на трошоци и приходи за АД ГА-МА за периодот 2012-2016 година

ТАБЕЛА 1

Р.број	ОПИС	2013				2014		2015			2016	
		ГА-МА АД податоци од барањето	РКЕ Одлука УП1 бр. 08-281/12 од 31.12.2012	Остварено по Бруто Биланс	Контрола во декември 2014	ГА-МА АД податоци од барањето УП1 бр.08-224/13 од 27.11.2013	РКЕ Одлука УП1 бр. 08-224/13 од 26.12.2013	ГА-МА АД податоци од барањата	ГА-МА АД податоци од барањето УП1 бр.08-253 од 25.11.2014	РКЕ	ГА-МА АД податоци од барањата	РКЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Нормализирани трошоци без амортизација (О)	65.861.103	65.861.104	99.650.198	95.593.495	67.647.633	67.647.633	64.773.973	70.776.748	70.776.748	67.097.300	72.704.240
1	Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	4.257.224	4.257.224	10.407.940	10.407.940	4.372.169	4.372.169	4.711.842	4.839.062	4.839.062	4.890.892	4.969.716
2	Трошоци за тековно одржување	8.792.749	8.792.749	19.382.471	18.356.889	9.126.873	9.126.873	9.473.694	9.473.694	9.473.694	9.833.694	9.833.694
3	Трошоци за осигурување	5.181.080	5.181.080	5.860.187	5.860.187	5.320.969	5.320.969	5.886.947	5.464.636	5.464.636	6.110.651	5.612.181
4	Бруто плати (вработени 46)	28.281.370	28.281.370	39.446.057	23.976.893	29.044.967	29.044.967	30.968.073	29.829.181	29.829.181	32.144.860	30.634.569
5	Менаџерски плати (надомест за одбор на директори)	2.983.764	2.983.764	3.840.428	3.840.428	2.983.764	2.983.764	2.983.764	2.983.764	2.983.764	2.983.764	2.983.764
6	Други услуги (259.88% просечно учество од три години во позиција 1)	11.063.674	11.063.674	13.137.437	27.048.154	11.362.393	11.362.393	4.541.452	12.575.754	12.575.754	4.714.027	12.915.299
7	Останати и вонредни трошоци (до 10% од позициите 1,2,3,4 и 6)	4.651.242	4.651.242	7.332.865	5.860.191	4.786.498	4.786.498	5.558.201	4.960.657	4.960.657	5.769.412	5.105.016
8	Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од работењето	650.000	650.000	242.813	242.813	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
9	Амортизација (D)	88.077.389	88.077.389	91.784.446	91.784.446	88.077.389	88.077.389	116.112.438	88.077.389	88.077.389	120.645.973	88.077.389
I	Вкупно трошоци + амортизација	153.938.492	153.938.493	191.434.644	187.377.941	155.725.022	155.725.022	180.886.411	158.854.137	158.854.137	187.743.273	160.781.629
II	Трошоци за дозволени технички загуби	30.534.276	35.103.755	13.016.768	13.016.768	36.437.738	20.538.289	19.047.404	21.318.791	18.709.491	20.053.651	22.128.830
1	WACC%	9,6754	0,0939		0,0939	9,3885	0,0939	9,6754	9,3885	0,0939	9,6754	0,0939
2	RAB	2.127.699.784	2.127.699.784		2.127.699.784	2.127.186.095	2.127.186.095	2.444.955.023	2.124.993.456	2.124.993.456	2.532.650.818	2.123.446.567
3	Залиха на природен гас во мрежа	26.668.996	26.668.996		26.668.996	27.682.418	27.682.418	28.734.350	28.734.350	28.734.350	29.826.255	29.826.255
III	RA	101.131.743	60.679.046		60.679.046	101.155.202	60.693.121	71.801.802	60.660.992	60.660.992	74.378.972	60.648.177
IV	Годишен приход по составни елементи (ABV= O+D+RA)	255.070.235	214.617.538		248.056.987	256.880.224	216.418.143	252.688.213	219.515.129	219.515.129	262.122.245	221.429.806
V	Регулиран максимален приход - MAR (ABV+ Технички загуби)	285.604.511	249.721.293		261.073.755	293.317.962	236.956.432	271.735.617	240.833.920	238.224.620	282.175.896	243.558.636
VI	Помалку остварен приход од претходни години	71.673.643	286.694.571			126.904.025	79.745.801	71.673.643	358.418.540	11.328.310	71.673.643	0
VII	Остварен приход по биланси			249.745.445								
VIII	Регулиран максимален приход - MAR (ABV+ Технички загуби + помалку остварен приход од претходна година)	357.278.154	536.415.864		261.073.755	420.221.987	316.702.233	343.409.260	420.043.190	249.552.930	353.849.539	243.558.636
IX	Планирана количина за испорака на природен гас во (Nm³)	95.000.000	278.000.000	158.585.180		128.799.000	156.695.902	140.000.000	131.276.000	156.695.902	142.000.000	156.695.902
X	Постојна цена ден/нм³	3,7608				3,2626		1,9410	3,1997		1,9864	
XI	SX						-0,17472523			-0,050091		
XII	MAR пресметан со SX						229.430.618			240.926.640		252.994.807
XIII	MAR - пренос на природен гас									212.015.443		
XIV	MAR - управување со системот за пренос									28.911.197		
XV	Цена ден/нм³ по пресметан MAR со SX		1,2464				1,4642			1,5375		
XVI	Цена за услуга пренос на природен гас ден/нм³		1,0968				1,2885			1,3530		
XVII	Цена за услуга управување со системот за пренос на природен гас ден/нм³		0,1496				0,1757			0,1845		

декември 2014 година